

PRIVATE LIBRARY  
OF WILLIAM L. PETERS

ИЗДАНИЈА НА ПРИРОДОНАУЧНИОТ МУЗЕЈ – СКОПЈЕ  
FRAGMENTA BALCANICA

MUSEI MACEDONICI SCIENTIARUM NATURALIUM  
Tom IV Skopje, 30-V-1962 № 11 (95)

Skopje, 30-V-1962

№ 11 (95)

## ЕДНОДНЕВКИТЕ (EPHEMEROPTERA) НА ЈУГОСЛАВИЈА

*Oreianthus macedonicus* (Ulmer)

(= *RHOËNANTHUS ULM.*)

*Пешар ИКОНОМОВ,*


Зоолошки Институт, Природно-математички факултет, Скопје.

Од фаунистичките материјали собирани во Македонија од германската експедиција за време на Првата светска војна G. Ulmer (1919) описан една форма од еднодневките во стадиум имагинес како *Rhoënanthus macedonicus*. Родот *Rhoënanthus* Ulmer досега е познато да е распространет во Југоисточна Азия и Индонезија. A. Lestage врз основа разликите на величинските односи на нозете меѓу споменатата форма описана од Ulmer и неоарктичниот род *Oreianthus* Travер (подсемејство *Neoephemerinae*) поставил нов род *Leucorhoënanthus* (1930) и во него ја поставува македонската форма. Истиот автор допушта (1930) да една ларва, собрана во реката Гарона кај Тулуса (Франција), порано описана како *Caenis maximus* L. (1935) спаѓа во споменатиот род *Oreinthus*, иако пред тоа, провизорно, ослонувајќи се воглавно на Eaton, истата ја поставил во родот *Tricorynthus* Etn. Ова е основен повод, што авторот на овој труд, пристапи кон одгајување на ларви, собрани во реката Вардар кај Дервенската Клисура во Македонија (овие морфолошки се близки на *Caenis maximus* L. од Гарона описаны од Lestage). Излупената форма е идентична со описаната од G. Ulmer *Rhoënanthus macedonicus*. По споредување на обата стадиума на формата најдена во Македонија со претставникот на родот *Oreianthus* (*Oreianthus purpureus* Trav.) од Сев. Америка, авторот утврдил, да описаната наша форма од G. Ulmer е по секоја вероватност и споменатата ларва од Франција, обете спаѓаат во родот *Oreianthus* Trav.


Во оваа прилика авторот дава опис на ларвата, како и на неколку неуочени карактеристики од G. *Ulm* е г. на стадиумот имагинес, на материјали собирани од реката Вардар кај Дервенската Клисурा. Обработениот материјал се наоѓа во збирките на Природо-научниот

музеј и Зоолошкиот институт при Природно-математичкиот факултет во Скопје.

**Ларва** (сл. 1-4). Телото е долго до 8 мм. а заедно со опашката 14 мм., односно подолга 6 мм., со однос 4 : 3. Телото е најшироко во предните агли на мезонотумот. Главата е малку потесна од пронотумот. Антените се средно големи. Најдолго е третото членче а најкусо првото. Првото и второто се пошироки од третото. Странничните оцелуси се сместени пред сложените очи. Медијално има една светла линија, која се продолжува до крај на метанотумот. Пронотумот е широк. Тој долж медијалната линија е највисок а кон страните се спушта косо. На пресек има форма на ниска пирамида. Два гребена дивергираат од пред средниот дел на медијалниот гребен (carina) кон горните агли. Латералните работи на пронотумот се



Сл. 1. *Oreianthus macedonicus* (Ulmer) — Ларва.




Сл. 2. *Orelanthus macedonicus* (Ulmer). — Ларва: 1, антена со членчиња; 2, лабиум; 3, хипофаринкс.

паралелни. Абдоменот е најширок во основата. Терминално тој малку се стеснува. Крилните плочки се јавуваат на тергитите зад шкргите и постепено се зголемуваат. На претпоследниот тергит тие го надминуваат задниот раб на 10-от тергит. По латералните рабови на тергитите се наоѓаат тупо завршени елипсести продолжетоци (сл. 4:6-9). По задниот раб овие се издолжени, стапчести и затемнети тупи врвови, додека по горната површина на тергитите тие се куси, терминално проширени и расцепени (јазиковидни). Лабрумот е правоаголен, во

основата малку стеснет, горните агли заоблени. Медијалната длабнатинка на предниот раб е широка. Латералните работи носат бузданести, тупо завршени рецкасти четинки. Предниот раб е снабден со остро завршени и ресести четинки, додека во среде има шест куси израстоци, терминално раширени и фино назабени. На горната површина има ресести влакненца како и пирамидални, широко завршени плочки. Мандибулите се триагални, горе широки. Надворешната половина на десниот канин е јасно одделена од внатрешната и се завршува со три долги врвови, внатрешната пак носи два врва на иста височина. По работ на внатрешниот канин има еден ред од 8-9 влакна. Десната простека е столпчеста со четири врвчиња на горниот раб. Влакната се долги колку и самото столпче. Стравалната површина на моларот е составена од 8-9 нееднакви по големина лајсни со заострен врв по внатрешниот раб. Под овој врв се сместени 9-12 влакненца. Во долната половина на мандибулатата, по конкавниот раб, има куси тути израстоци во вид на чивии. Канинот на левата мандибула е широк и се завршува со четири нееднакви по должина тути врвови. Внатрешниот канин е исто така широк и се завршува со три еднакви, долги прстовидни врвови. Левата простека е столбчеста и се завршува со неколку нееднакви по форма и големина забовидни израстоци сместени над четката. Стравалната површина на левиот молар е изградена од 7 нееднакви по широчина лајсни, кои се по површината дентикулирани. Магзилите се долги колку и мандибулите. Магзиларните палпуси се малку покуси од магзилите. Тие се троцлени. Првото членче е најснажно и подолго од второто и третото, додека последните се еднакви меѓу себе. Третото се завршува клиновидно. По надворешната површина на првото членче има тупо завршени трновидни завршетоци, додека по второто и третото има остри влакненца, кои се наредени во низи. Лацинијата се завршува тупо со два прстовидни надворешни агални забца. Ножчето во вториот ред на горниот раб е со долги забци. Првиот ред е составен од 8 боцки, од кои првите носат реснички. Под агловниот забец по надворешниот раб на лацинијата се наоѓа една група од околу 20 влакненца. Боцките од вториот ред на горниот раб се спуштаат и по внатрешниот раб на лацинијата. Лабиумот е елипсовиден. Глосите се столпчести и тупо завршени, додека параглосите малку се пошироки и повисоки од глосите, полукружни по форма и на врв малку затупени. По целата површина на параглосите има фини, средно големи иглици а на глосите само по горната површина. Лабиалните палпуси се долги, со најдолго и најшироко прво членче, покусо и потесно второ и најмало конусовидното трето членче. По надворешниот раб на првото членче е сместен еден ред тупо завршени иглици. По внатрешниот раб на третото членче иглиците се наредени во една низа. Првиот чифт шкрги се сместени латерално на првото абдоминално членче, тие се стапчести и снабдени се со по неколку влакна. Втората шкрга е најголема, служи како капаче на главниот дел на респирациониот апарат. Формата им е квадратна, со заоблен надвореш-


шен раб и преден надворешен агол. По надворешниот и предниот раб има тупо завршени, јазиковидни израстоци додека по внатрешниот фини влакненца. По горната површина има еден гребен, кој започнува на надворешната страна од местото на прикрепувањето на шкргата и се спушта кон дисталниот внатрешен агол. Под дисталниот раб како и по метанотумот на првиот и вториот тергит медијално има по еден забовиден израсток. По надворешниот раб на вториот сегмент одстрани на местото на прикрепувањето на капачињата, има уште по еден забовиден израсток, вероватно за придржување



Сл. 3. *Oreianthus macedonicus* (Ulmer). — Ларва: 1, 2, лабрум со израстоци; 3-5, л. манд. со канини и молар; 6,7, д. манд.; 8-10, магзила со врв на лацинија.

на споменатите капачиња. Внатрешните три шкрги се елипсести по форма со унилатерални наресени филаменти по работите. Најдолги се дисталните филаменти. Опашката е изградена од три церки, еднакви по должина. Во основата опашните членчиња се куси, додека кон врвот се издолжуваат. На секое членче има по два реда тупо завршени иглици. Овие се на број повеќе и подолги на границата меѓу членчињата. Третиот чифт нозе се најдолги. Вториот малку поголеми од првиот. Фемурите на првиот и вториот чифт нозе се со конвексен надворешен раб а на третиот се со прав. Тибите и тарзусите се релативно дебели. Ноктите се остри, сабјевидно извиени и без забци. По надворешниот и внатрешниот раб на фемурите на сите три чифта нозе, како и по надворешните работи на тибите на вториот и третиот чифт нозе, има тупо завршени и на крај проширени трнчиња. Овие ги има и по горната површина на фемурот на предните нозе, како и на тибите на средните и задните. Распоредот на трнчињата по фемурот на предните нозе е карактеристичен. По внатрешниот раб на тибите и тарзусите на сите три чифта нозе има фини остри иглици на број 19-22. Кај нимфите описаны од Гарона од Јужна Франција тарзусите на предните нозе се долги колку тибите. При нашите примероци тој однос е ( $Ti : Ta$ ) 5 : 3,5, значи тибијата на овие е прилично подолга. Ларвата е кафеаво облоена. По тергитите медијално се провлекуваат две посветли дебели линии. Овие дистално по тергитите се прекинуваат. Дисталните делови на опашките, страничните крилни продолжетоци на тергитите и горните агли на метанотумот се посветли. По горната страна на фемурите има по три лонгitudinalни потемни траки од кои средната е најдебела. Тибите и тарзусите проксимално и повеќе по надворешниот раб се исто затемнети. Досега собраниите од авторот форми се претежно ситни. Има само неколку покрупни. Една од нив е наоѓа пред метаморфоза и долга е 7,5 мм. Најдена е во реката Вардар при Радуша (Дервенска Клисура) на 27. VII. 1956 година. Метаморфозата започнува вероватно од крај на месец мај и се продолжува до крај на месец јули. За ова говори и составот на возрастите на популациите.


**Имагинес** (сл. 5,6). Главата му е црнокафеаво бојадисана. Широко раставените темно сиви очи по работите и основата се светло сиви. И антените се сиви. Тораксот е потемно сив. Првиот сегмент на абдоменот е сиво темен, додека кон врвот стануваат се побледи и прозирни. Седмият до деветиот тергит носат по два темнокафеава правоагалника, сместени латерално. Работите се светли, правоаголниците одделени со една светла линија. На десеттиот тергит само базалниот дел е темен, додека дисталниот светол. Двете опашки во основата до дваестото членче се темно кафеаво бојадисани а дистално тие се бели. Тибите на предните нозе се смолесто црни освен краиштата, кои се светли. Тарзусите на предните нозе се светло сиви, додека останатите делови кафеави црвени. Средните и задните нозе се светло сиви. Крилата се прозирно сиви. Коста и субкоста се светло сиво-кафеави а останатите жилки се сосема бледи. Тибите на предните нозе се двојно поголеми од фемурите. Кај средните нозе односот на




Сл. 4. *Oreianthus macedonicus* (Ulmer). — Ларва: 1, пронотум; 2-4, шкрги, I, II и IV; 5, израстоци по втората шкрга; 6-9, израстоци по работ на 9-ти и 10-ти тергит; 10, 11, опашка во основа и кон крај; 12-15, предна нога со тарзус, средна и задна нога.

тарзусите кон тибиите е 2,5 : 4 а кај задните 3 : 5. Задните нозе се подолги од средните. Во косталниот простор на предните крила има 8 напречни s-видни искривени жилки и напречно соединети. Кон основата овие жилки се прави и неполнi. Во аналното пространство има три жилки од кои двете внатрешни се соединуваат. Предниот

раб на задните крила во основата е со еден израсток. Во косталното поле има 21 а во субкосталното 10 напречни жилки. Задниот дел на задните крила е без напречни жилки. Форцепите се долги, [стапчести, изградени од по пет членчиња и се со еднаква широчина. Задните две членчиња се мали, речиси округли, додека првото и третото се издолжени и речиси еднакви. Второто е малку покусо. Пенисот авторот не можеше да го види, бидејќи секој пат беше увлечен. Изгледа да е составен од нежни каналчиња. Деветиот тергит назад е извлечен во продолжетоци, кои се спуштаат под задните работи на десеттиот. При машките субимагинесии крилата се темно сиви со кафеави жилки, тораксот е темно кафеав а тибиите и тарзусите на сите три нозе се кафеаво сиво бојадисани. Најтемни се тибиите на предните нозе, абдоменчето е светло кафеаво, кон крај потемно а опашките се целите кафеаво бојадисани. Изопшто преовладуваат темно кафеави бои со сив отенок. Женските субимагинеси се со топчести, широко раставени сиво модри очи, тораксот е темно кафеав по дорзалната страна, додека светол на вентралната. Терги-



Сл. 5. *Oreianthus macedonicus* (Ulmer). — Имагинес ♂: 1, 2, 3, предна нога; 4, 5, средна нога; 6, 7, задна нога со нокт; 8, генитален орган.



Сл. 6. *Oreianthus macedonicus* (Ulmer). — Имагинес ♂ : 1, предно крило; 2, задно крило.

тите на абдоменчето се темно црвенкасти со кафеави светли рабови, додека стернитите носат одстрани по една темно црвенокафеава дамка, сместена на светла основа. Тибините на предните крајници при женскиот имагинес се темно црвенокафеави освен по краиштата. Четирите членчиња на тарзусите се светло костенави освен дистално, додека петтото членче целото е костенаво. Фемурите на предните нозе, исто средните и задните нозе се целите бледо жолти, освен крајните тарзалните членчиња кај последните, кои се сивкасто кафеаво бојадисани. Првите 3-4 членчиња на опашката се темно кафеави, наредните дванаесет светли, со темни рабови, додека крајните се сосема бледи. Крилата се стаклесто прозирни. Првите три жилки се бледо кафеави додека останатите безбојни. Женските субимагинеси се темно сиви со карактеристичните шари на абдоменот за имагинес стадиумот, така на пр. латералните костенави дамки од двете страни по стернитите. Но правоагалниците овде се замаскирани. Нозете, крилата и црките по општ тон се како и кај машките.

Криластите форми авторот ги собирал кон крајот на месец јуни и јули 1956 покрај реката Вардар кај Дервенската Клисура.

*Oreianthus purpureus* Trav. од Неоарктикот е собирэн во води локализирани на  $33\text{--}36^\circ$  с. г. ш. (Sweetwater Branch, Rock Creek, Graen-

ville) додека Палеоарктичкиот *Caenis maximus* L. од реката Гарона на 44° с. г. ш. а *Oreianthus macedonicus* од Македонија на 41° с. г. ш. Дисјуктивниот карактер на распространувањето на територии на Холарктикот, кои се познати како рефигуулни на време на Ледениот период, упатуваат на можноата претпоставка, да едни и исти фактори ја контролирале динамиката на поместувањето на ареалите на специите од родот *Oreianthus*. Во врска со ова се наметнува потреба дефинитивно да се одредат таксономските односи на родот во Неоарктикот и специјално во Палеарктикот.

#### Л И Т Е Р А Т У Р А

- Eaton; E. 1883-1888. A. Revisional Monograph of recent Ephemeridae. Trans. Linn. Soc. London.
- Ikonomov, P. 1960. Die Verbreitung der Ephemeroptera in Mazedonia. Acta mus. mac. scient. natur., Tom. VII, №. 3 (63), Skopje.
- Lestage, A. 1917. Contribution à l'étude des larves de Ephéméroptère paléarctiques. Ann. Biol. lac. 8. Bruxelles.
- „ 1924. Notes sur les Ephémères de la monographical Revision de Eaton. Ann. de la Soc. Ent. de Belgique. Tom. LXV. Bruxelles.
- „ 1930. Contribution à l'étude des Larves des Éphéméroptères, VII. Le groupe Potamanthidien. Extr. d. Mém. de la Soc. Ent. de Belg. Bruxelles.
- „ 1935. Contribution à l'étude des Ephemeropteres X. Une énigme brançaise: La Caenis maxima Joly. Bull. et Ann. de la Soc. Nat. de Belgique. Tom LXXV. Bruxelles.
- Needham, I., Trav er J., Hsu, Yin-Chi. 1935. The biology of Mayflies with a Systematic Account of North American Species. Ithaca, New York, Comst. publ. comp.
- Ulmer, G. 1919 Neue Ephemeropteren. Arch. f. Naturgesch. A. 11. Heft 11.

## Zusammenfassung

### Eintagsfliegen (Ephemeroptera) Jugoslaviens

*Oreianthus macedonicus* (Ulmer) = (*Rhoënanthus macedonicus* Ulm.)

Petar IKONOMOV

Zool. Institut d. Nat. Hist. matem Fakultät. Skopje.

Für den macedonischen Vertreter des Genus *Rhoënanthus* beschrieben von Ulmer (1919) nach Imagines als *macedonicus*, stellt A. Lestage ein neues Genus *Leucorhoënanthus* (1930) auf. Derselbe Autor lies (1935) zu, die Art *Caenis maximus* L. aus dem Flusse Garonne, soll in dem nearctischen Genus *Oreianthus* Trav. zugeteilt werden kann. Der Autor hatte die Gelegenheit die Imagines beschrieben von Ulmer, sowie auch ihre Larve mit den gleichen Stadien der Art *Oreianthus purpureus* Trav. aus Nord-Amerika zu vergleichen, und er konnte feststellen, dass die macedonische Art dem Genus *Oreianthus* zufällt.

Der Autor beschrieb die Larve des *O. macedonicus* (Abb. 1-4) die im Jahre 1957 in den Schluchten des mittleren Teiles des Vardarflusses gesammelt wurde. Nach dem äusseren Habitus ähnelt die Larve derjeniger des Genus *Caenis*, besonders durch den Bau des Respirationsystems, wo sich das II Paar der Kiemen in Kiemendeckel umgewandelt hat und die Kiemenlamellen schützt. Die Körperlänge der Larve vor der Metamorphose beträgt 8 mm, mit dem Schwanz 14 mm, der Körper verhält sich zu dem Schwanz wie 4 : 3. Das längste ist das III Antennen-glied, das kürzeste das I. Das rechtwinkelige Labrum hat oben breit zugerundete Plättchen, Mandibulen mit abgesonderten Caninen, das dreigliedrige Maxillarpalpus ist länger als die Lacinie, die mit zwei distalen Zähnchen versehen ist. Labialpalpus dreigliedrig, die Glossen und Paraglossen gleich lang. Das Pronotum in der Mitte mit hoher Carina versehen. Das I Paar der Kiemen ist in kurze Stäbchen reduziert, Philamenten der Kiemenlamellen verzweigt und ungleich lang. Lateralrand des Tergites dornartig ausgezogen, besonders des neunten Tergites. Schwanzfäden kaum die Länge des Abdomens erreichend. Die Hinterbeine sind die längsten, die langen Nägel der Beine ohne Dentikulen, an der Aussenseite des Femurs stumpf zugespitzte Härchen vorhanden.

Die Larve lebt auf aufgelagerten Partikulen, am meisten auf den Steinen im Wasser des Uferbodens. Die Lebensweise der Larve ist sehr ähnlich wie bei der Larven des Genus *Caenis*.